

Согласно член 3 од Одлуката за определување на локации за поставување на урбана опрема – подвижни објекти, подвижни апарати и други направи во Градскиот парк во Скопје (Службен гласник на Град Скопје бр. 1/21), Градоначалникот на Град Скопје објавува

## **Ј А В Е Н П О В И К**

**за утврдување на начинот, условите и постапката за користење на локации за поставување на урбана опрема во Градски парк во Скопје**

### **1. Предмет**

Предмет на јавниот повик е утврдување на начинот, условите и постапката за користење на локации за поставување на урбана опрема и други подвижни направи во Градски парк во Скопје.

Урбаната опрема ќе се поставува на 28 локации во Градски парк.

Локациите се утврдени во графичкиот прилог составен дел на Одлука за определување локации за поставување на урбана опрема-подвижни објекти, подвижни апарати и други подвижни направи во Градскиот парк Скопје.

Под подвижни објекти се подразбираат објекти на сопствен погон или приколка која нема сопствен погон на движење, односно специјализирани возила за улична продажба, со должина до 4 метри и висина до 3 метри во кои можат да се даваат конфекционирани угостителски услуги кои немаат негативни еколошки влијанија врз околината (користат агрегат за напојување со струја, со ниска бучавост, високо квалитетен, нема индустриски агрегат и да има сертификат дека има ниска емисија на штетни гасови).

Максималната површина на локацијата на која се поставува урбаната опрема - подвижните објекти, подвижни апарати и други подвижни направи е до 16м<sup>2</sup>, а во која се опфатени подвижниот објект, односно подвижниот апарат или друга подвижна направа, манипулативен простор, урбана опрема во функција на користењето на локацијата - корпа за отпадоци.

### **2. Услови**

1. Урбаната опрема – подвижни објекти, подвижни апарати и други подвижни направи, поставена на определена локација, може да се користи само за продажба на сладолед, пијалоци, кондиторски производи, подготвување на пуканки, шеќерна волна, крофни, палачинки и сл.производи.
2. Поставените објекти, подвижни апарати и направи не треба да содржат озвучување аудио системи за пуштање музика.
3. На урбаната опрема може да се поставуваат рекламни натписи не поголеми од димензиите на предниот дел на објектот на кој се поставуваат и нивната димензија ( висина и широчина ) е составен дел на вкупната димензија на објектот.

4. На локациите во Градскиот парк може да се поставуваат подвижни објекти, подвижни апарати и други подвижни направи кои имаат дизајн и изглед кој не го нарушува амбиентот на околината каде се поставени.
5. Урбаната опрема не може да се користи за продавање на семкарски и јаткасти производи.
6. Избраниот субјект е должен да плати комунална такса согласно важечките прописи.
7. Барателот да има живеалиште на подрачјето на Град Скопје (општините): Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај) и да има регистрирано дејност во Централен регистар на Република Северна Македонија.

### **3. Временска рамка**

1. Локациите на кои е поставена урбаната опрема-подвижните објекти, подвижните апарати и други направи се даваат на користење за период од 1 март до 30 ноември во тековната година.

### **4. Постапка**

1. Право на учество на јавниот повик имаат сите правни лица заинтересирани за користење на локација во Градски парк – прв и втор дел за поставување на урбана опрема – подвижни објекти, подвижни апарати и други подвижни направи за продажба на сладолед, пијалоци и други производи, подготовка на пуканки, шеќерна волна и крофни, палачинки и сл. производи .

2. Кон барањето за користење на локацијата за поставување на подвижниот објект Барателот е должен да ја достави во прилог на барањето следната документација:

- Фотокопија од важечка лична карта како доказ дека е жител на градот Скопје
- Изјава за плаќање на паричен износ за покривање на трошоците за уредување и одржување на јавна површина која се користи за поставување на подвижниот објект за период од 1 март до 30 ноември во тековната година;
- доказ за поседување на фискален апарат
- доказ за регистрирана дејност од Централниот регистар на Република Северна Македонија
- графички прилог - скица со точни димензии на подвижниот објект и бараната локација и изглед на урбаната опрема која се поставува.

3. По добивање на одобрение за поставување на урбана опрема-подвижни објекти, да се склучи договор со ЈП Комунална хигиена , да се

достави Решение за регистрација на мобилен објект издадено од Агенција за храна и ветеринарство во рок од 7 дена од денот на добивање на одобрението, како и да се подмири обврската кон ЈП Паркови и зеленило за чистење на јавни зелени површини за поставување на урбана опрема согласно Ценовникот за услуги за вршење на вонредни активности на ЈП Паркови и зеленило.

4. На заинтересираните субјекти кои ги исполнуваат условите од точка 2 ќе им биде одобрено користење на локација за поставување на подвижните објекти согласно принципот “Прв дојден-прв услужен”;

5. Ако субјектот побара да му се одобри локација за поставување на подвижен објект, пред 1 март, а по 30 ноември, согласно Одлуката за комунален ред може привремено (за времетраење на настани) да добие дозвола.

6.Рокот за поднесување на пријавите е 10 дена од денот на објавување на јавниот повик во дневните весници.

8. Барањето, изјавата и графички приказ на локациите може да се подигне во Архивата на Град Скопје и барака број 11, канцеларија број 1, бул. Илинден бр. 82, 1000 Скопје

9. Локациите за поставување на урбаната опрема ќе бидат ставени во координати, на официјалниот портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk).

Точка	X	Y
1- храна и/или пијалоци	7535438.90489	4651128.47380
2- храна и/или пијалоци	7535458.42607	4651155.66079
3- храна и/или пијалоци	7535481.02881	4651186.58836
4- храна и/или пијалоци	7535503.84966	4651213.45072
5-храна и/или пијалоци	7535407.57848	4651281.10329
6- храна и/или пијалоци	7535514.49053	4651285.02619
7- храна и/или пијалоци	7535448.92160	4651330.21173
8- храна и/или пијалоци	7535423.66808	4651358.55134
9- храна и/или пијалоци	7535186.89269	4651308.87201
10- храна и/или	7535228.63899	4651398.63805

пијалоци		
11- храна и/или пијалоци	7535290.21252	4651475.49073
12- храна и/или пијалоци	7535323.64558	4651529.86258
13- храна и/или пијалоци	7535271.28098	4651576.93000
14- храна и/или пијалоци	7535254.19401	4651595.94521
15- храна и/или пијалоци	7535234.69122	4651603.75411
16- храна и/или пијалоци	7535353.79921	4651744.14574
17- храна и/или пијалоци	7535218.74113	4651609.75626
18- храна и/или пијалоци	7534814.14470	4651713.88798
19- храна и/или пијалоци	7534848.12492	4651894.51387
20- храна и/или пијалоци	7534656.92687	4651778.47767
21- храна и/или пијалоци	7535513.67629	4651049.57489
22- храна и/или пијалоци	7535319.58659	4651531.78989
23- храна и/или пијалоци	7535151.29219	4651621.38009
24- храна и/или пијалоци	7535157.11304	4651815.05548
25- храна и/или пијалоци	7534971.78527	4651928.61928
26- храна и/или пијалоци	7534727.64880	4651931.33310
27- храна и/или пијалоци	7535371.64483	4651422.20934
28- храна и/или пијалоци	7535628.84395	4651255.34635

Координатите се Националниот координатен систем на РСМ

\* За наведените 28 локации , може да се аплицира за најмногу 3 (три) локации

\* Барателот може да добие одобрение за најмногу 2 (две) локации со 2 (две) возила

\* Одобрението може да се раскине доколку барателот не поднесе документи од точка 4 потточка 3

10. Барањето со целокупната документација од точка 4 потточка 2, треба да се достави преку архива на Град Скопје, до Сектор за комунални работи, со назнака – Јавен Повик за пријавување на интерес за користење на локации за поставување на урбана опрема во Градски парк - Скопје

11. Се задолжува Градоначалникот на Град Скопје да формира Комисија за спроведување на Јавниот повик

12. Заинтересираните субјекти учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка во рок од 10 дена по истекот на рокот за поднесување на пријавите.

\*Архивата на Град Скопје се наоѓа на адреса бул. Илинден бр.82, 1000 Скопје

Контакт: Сектор за комунални работи  
тел: 02/3297-389

**ГРАД СКОПЈЕ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ**